

ПРОМЕНА, НЕ ЗАМЕНА!



УДАРНИ
МЕРКИ
ЗА ОПШТИНА
КАРПОШ

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2017

Целосната верзија на Изборната програма на Левица може да ја видите на веб страницата на партијата: www.levica.mk

 levica.mk  [LevicaPartija](https://www.facebook.com/LevicaPartija)  [@levica_mk](https://twitter.com/levica_mk)  [levica mk](https://www.youtube.com/levica_mk)  [levica.mk](https://www.instagram.com/levica_mk)

15 УДАРНИ МЕРКИ за КАРПОШ

- Нулта толеранција** кон изигрувањето на законите и **злоупотребата на моќта** и надлежностите на општинските функционери, при **располагањето со општинските пари**, при склучувањето на **тендерите**, при **промената на урбанистичките планови** и слично
- Јавно објавување** на имињата на лицата што се вклучени во договарањата, да се знае кој стои зад секој потпишан **тендер** и кој би бил одговорен
- Стопирање** на сите одлуки и забрана на **издавање на просторот** од училишните објекти и дворови за комерцијални намени
- Кривична одговорност** согласно со законите за сите **нелегално издадени дозволи** и решенија
- Забрана** за пренамена на **зелена површина** во каква било друга намена, единствено нејзино оплеменување како **заштитена зелена зона**
- Заложба на Општината да се направат **законски измени** со кои ќе се ослободат инструментите на **непосредната демократија** во локалната самоуправа:
 - * **Намалување** на потребниот процент граѓани кои можат да бараат распишување на **локален референдум од 20% на 10%**
 - * Намалување на **потребниот процент граѓани** кои можат да иницираат свикнување собир на граѓани на локално ниво или да организираат **граѓанска иницијатива** на локално ниво од **10% на 5%**.
- Овозможување **непречено синдикално организирање** во општинската администрација и во институциите под надлежност на локалната самоуправа
- Отворање на социјални центри или места каде што **напуштени објекти** ќе се пренаменат во **културни катчиња**
- Строга инспекциска контрола и лоцирање и **санкционирање на загадувачите**
- Спроведување конкретни проекти што ќе го намалат и/или елиминираат загадувањето како кампањи за подигање јавна свест, **општински програми за компостирање и рециклирање**, погони за **селекција и рециклирање** на отпад, примена на **зелени технологии**, итн.
- Спроведување конкретни проекти за намалување на негативните последици од климатските промени како зелено производство на електрична енергија (соларна, геотермална, ветерници), **урбани градини**, субвенционирање јавен превоз, **субвенционирање енергетски ефикасни градби** итн.
- Пренамена на просторот **„Алумина“ во енергетски ефикасен објект** кој ќе биде истовремено **урбана градина и затворен пазар** каде што ќе се вработат **социјално загрозеани** категории на граѓани
- Потегот кон којот на реката Вардар од Александар Палас до пешачкиот мост до Злокуќани да биде **парк шума**, сопствениците да се обесштетат и донесениот ДУП да се укине
- Доследно спроведување на програмата **Залови-Стерилизирај-Вакцинирај-Врати**
- Нови паркови** за миленици

ЗА ОПШТИНА
КАРПОШ



ПРОМЕНА, НЕ ЗАМЕНА!